

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10, 51/11 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/2019 и 110/2019) и член 22 став 1 од Законот за средно образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и („Службен весник на Република Македонија“ бр. 229/20) и член 3 од Законот за математичко-информатичка гимназија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 64/18), министерот за образование и наука ја донесе Наставната програма по предметот **бази на податоци за IV (четврта) година** математичко-информатичка гимназија.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА  
БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО



Наставна програма  
БАЗИ НА ПОДАТОЦИ  
*модуларно дизајнирана*  
за IV година  
Математичко-информатичка гимназија

Скопје, 2023 година

|   |   |
|---|---|
| <b>Назив на наставната програма</b>   | Бази на податоци  |
| <b>Тип на наставна програма</b>   | Задолжителна  |
| <b>Кредитна вредност на наставната програма</b>                             | 3 (три) ЕЦВЕТ <sup>1</sup> кредити  |
| <b>Ниво на квалификација</b>  | IV(четврто) ниво  |
| <b>Година на изучување</b>  | IV (четврта)  |
| <b>Број на часови неделно/годишно за реализација на наставната програма</b> | 2/72  |
| <b>Цели на наставната програма</b>  | <p>Целите на наставната програма по <b>бази на податоци</b> се ученикот/ученичката да стекне знаења, вештини и компетенции за:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- користење на барања за добивање потребни информации од бази на податоци,</li> <li>- креирање извештаи и дистрибуција на податоци,</li> <li>- дизајнирање бази на податоци како одговор на деловните потреби за информациски системи,</li> <li>- ефективно користење на програмирање и работа со бази на податоци,</li> <li>- решавање на различни проблеми во понатамошното образование, професионалната работа и секојдневниот живот.</li> </ul> |

---

<sup>1</sup> Закон за Националната рамка на квалификации.

|  |  |
|--|--|
| Модуларни единици на наставната програма | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Основи на бази на податоци и ЕР (8 часа)</li> <li>• Моделирање на бази на податоци (12 часа)</li> <li>• Релациона алгебра (18 часа)</li> <li>• Основи на SQL (22 часа)</li> <li>• NoSQL бази на податоци (6 часа)</li> </ul>  |
| Материјално-технички и просторни услови  | За постигнување на целите на наставата по бази на податоци неопходна е стручно осмислена и планирана примена на различни наставни средства и задолжително компјутер за секој ученик, со соодветно инсталирани програмски пакети и прилагодени привилегии за корисникот, поврзани на Интернет. Наставникот треба да поседува преносен компјутер и опрема за проектирање.  |
| Норматив за наставен кадар               | <p>Наставната програма по бази на податоци може да ја реализира:</p> <p>-наставник со завршени студии по информатика/наставна или друга насока, VII/1 или VIA според МРК и 240 ЕКТС;</p> <p>Стручно лице кое исполнува најмалку еден од следните услови:</p> <p>-да бил ментор на ученик кој бил награден на престижен меѓународен натпревар од соодветната област;</p> <p>- научен степен доктор на информатички науки;</p> <p>-да е запишан на докторски студии на соодветната област;</p> <p>-да има стекнато научен степен на доктор на науки на соодветната област.</p> |

| Модуларна единица 1: Основи на бази на податоци и ЕР (8 часа)   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|--|
| Резултати од учење  | Содржини и поими  | Активности и методи   | Критериуми на оценување*  |  |
| <b>Ученикот/ученичката ќе биде способен/способна да:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ги познава концептите на база на податоци;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Што се бази на податоци?</li> <li>• Што се системи за управување на бази на податоци?</li> <li>• Дизајн на бази на податоци</li> </ul> | <b>Активности:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Наставникот започнува дискусија со учениците за основните поими за бази на</li> </ul> | <b>Ученикот/ученичката:</b> <p>1.1: Објаснува за поимот бази на податоци и презентира карактеристики на систем за</p> |  |

|  |  |   |   |  |
|--|--|---|---|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- описува системи за менаџирање на бази на податоци;</li> <li>- организира податоци во бази на податоци.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Концептот на ЕР (Entity Relation)</li> <li>• Поим за ентитети и атрибути</li> <li>• Типови на ентитети, атрибути и релации</li> <li>• Дефинирање релации</li> <li>• Организација на податоците во базите на податоци</li> <li>• Пребарување и индекси</li> </ul> <p><b>Поими:</b> Entity Relation, ентитет, атрибут, релации</p> | <p>податоци. (проверка на претходни знаења)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Преку презентација наставникот ја објаснува важноста на фазата на дизајнирање на базата на податоци.</li> <li>• Наставникот ги запознава учениците со избраната нотација за да го описат моделот на податоци, нагласувајќи како интегритетот на базата е земен предвид во фазата на дизајнирање.</li> </ul> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање-истражување</p> | <p>управување на бази на податоци</p> <p>1.2: Го описува релациониот модел на база на податоци</p> <p>1.3: Ги објаснува поимите ентитет, атрибут, индекс и организација на податоците во базата на податоци</p> <p>1.4: Поставува релации и креира модел</p> <p>1.5: Практично врши пребарување во базата на податоци</p> <p>1.6: Планира дизајн на база на податоци</p> |
|--|--|---|---|--|

| Модуларна единица 2: Моделирање на бази на податоци (12 часа) |   |   |                          |                                    |
|---|---|---|--------------------------|------------------------------------|
| Резултати од учење  | Содржини и поими  | Активности и методи   | Критериуми на оценување* |                                    |
| Ученикот/ученичката ќе биде способен/способна да:             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Модели на релациони бази на податоци (Релационен модел)</li> </ul> | <p><b>Активности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Наставникот ја објаснува важноста на фазите на</li> </ul> | Ученикот/ученичката:     | <p>1.1. Споредува користење на</p> |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Објаснува предности на релациони бази на податоци во однос на другите начини на чување на податоци;</li> <li>- Идентификува елементи на дијаграм и врски;</li> <li>- Набројува примери за ентитети и нивни атрибути;</li> <li>- Набројува видови клучеви и кандидати за клучеви;</li> <li>- Објаснува видови релации;</li> <li>- Применува правила за нормализација на база на податоци.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Табели – Релации, Заглавја - Атрибути</li> <li>• Вредности на атрибутите - Домени, Редови - Торки</li> <li>• Дефиниции на табелите (Шема на релацијата)</li> <li>• Вредности на табелата - Состојба на релацијата</li> <li>• Карактеристики на релациите</li> <li>• Клучеви и кандидати за клучеви, Надворешни клучеви</li> <li>• Концепти за интегритет на релациите</li> <li>• Видови на релации (1:1, 1:n, m:n) и нивно мапирање во релациониот модел</li> <li>• Практично моделирање на реалниот свет со релации и со ЕР дијаграми (практични примери)</li> <li>• Зависности на атрибути и нормализација</li> </ul> <p><b>Поими:</b> Релационен модел,</p> | <p>проектирање на податоци, чиј резултат е релационен модел.</p> <p>-Наставникот ги дефинира и објаснува табелите: ентитетите и атрибутите, – и нивната врска, го воведува поимот примарен клуч.</p> <p>-Објаснува за интегритетот на релациите и различните видови релации (1:1, 1:n, m:n).</p> <p>- Го опишува и објаснува релациониот модел на податоци.</p> <p>- Задава примери на модели кои се решаваат со база на податоци во реалниот свет (пр. Библиотека, видеотека, продавница, банка, пошта, училиште, спортски клуб...).</p> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку</p> | <p>релациони бази со други видови бази</p> <p>1.2. Предлага дијаграм и врски во релациони бази</p> <p>1.3. Користи концепт за интегритет на релации</p> <p>1.4. Прави разлика меѓу ентитет и атрибут</p> <p>1.5. Презентира карактеристики на домени и редови-торки</p> <p>1.6. Дава пример за ентитет и атрибут</p> <p>1.7. Разликува примарен и надворешен клуч</p> <p>1.8. Применува операции за подготовкa на релационен модел</p> <p>1.9. Креира модел на релациона база на податоци со сите негови карактеристики</p> |
|--|---|--|---|

|  |                                   |  |  |
|--|-----------------------------------|--|--|
|  | Примарен клуч, надворешен<br>клуч | откривање-истражување,<br>практична примена. |  |
|--|-----------------------------------|--|--|

| Модуларна единица 3: Релациона алгебра (18 часа)  |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| Резултати од учење  | Содржини и поими   | Активности и методи   | Критериуми на оценување*  |  |
| <p><b>Ученикот/ученичката ќе биде способен/способна да:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-користи основни операции на релационата алгебра;</li> <li>- решава практични примери од релациона алгебра.</li> </ul> | <p>Основи на релациона алгебра<br/>Унарни оператори<br/>Операции од теорија на множества<br/>Бинарни операции<br/>Агрегации, Групирања<br/>Соединувања и видови соединувања<br/>Релациона алгебра со практични примери<br/><b>Поими:</b><br/>релациона алгебра, Унарни оператори</p> | <p><b>Активности:</b><br/>Наставникот подготвува предавања за основите на релационата алгебра; елементи од теоријата на множества, основни операции: проекција, рестрикција (селекција), производ, унија, пресек, разлика, соединување.<br/>Задава практични примери (На пр. Да се прикажат имињата и презимињата на сите вработени, да се прикажат податоците за корисниците од Скопје и Битола , да се прикажат матичните броеви на сите вработени со</p> | <p><b>Ученикот/ученичката:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. комбинира основни операции на релационата алгебра</li> <li>2. Објаснува унарни оператори, бинарни операции, агрегации, групирања и соединувања</li> <li>3. Селектира соодветни операции од релационата алгебра</li> <li>4. Правилно користи операции на релационата алгебра (проекција, селекција, производ, унија,</li> </ol> |  |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  |  | <p>степен ВКВ вработени пред 2011 година , да се прикажат презимињата на вработените кои зборуваат италијански јазик и др.).</p> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање-истражување, практична примена.</p> | <p>пресек, разлика, соединување)</p> <p>1.5. Дава примери со примена на релациона алгебра</p> <p>1.6. Решава зададен проблем со примена на основните операции</p> |
|--|--|---|---|

| Модуларна единица 4: Основи на SQL (22 часа)  |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| Резултати од учење  | Содржини и поими   | Активности и методи   | Критериуми на оценување*  |  |
| <p><b>Ученикот/ученичката ќе биде способен/способна да:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Објаснува карактеристики на програмата за креирање на бази;</li> <li>- Идентификува типови на податоци во SQL јазик;</li> <li>- Креира бази на податоци и табели со помош на SQL јазик;</li> <li>- Изведува операции над објекти во база на податоци;</li> </ul> | <p>Основни наредби SQL јазикот<br/>Типови на податоци во SQL јазик<br/>Креирање на база и табела<br/>Бришење на објекти<br/>Ограничувања</p> | <p>Наставникот ги запознава учениците со основите за SQL јазик за бази на податоци. Дава објаснувања за интерфејсот на програмата ,ги објаснува подтиповите на SQL јазик: DDL – јазик за дефинирање, DML јазик за вметнување.</p> <p>Наставникот ги запознава со основите, демонстрира примери за</p> | <p><b>Ученикот/ученичката:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Разликува основни наредби во SQL јазик;</li> <li>2. Користи наредби на SQL јазик;</li> <li>3. Разликува типови на податоци</li> <li>4. Применува соодветни типови на податоци во SQL јазик;</li> </ol> |  |

- Објаснува карактеристики на DDL и DML јазик;
- Структуира бази на податоци и табели според зададени барања.

внесување на податоци, промена, бришење, соединување на табели итн. Наставникот подготвува наставни листови за чекор по чекор запознавање на програмата и креирање на база.

Преку практични вежби за креирање на база на податоци за вработени во фирма, ученичка база, библиотека ги учат наредбите: create, use , drop, delete, insert, select, update, some, any, all.

**Методи:** Дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање-истражување, практична примена. Визуелни методи (демонстрација), практични методи, методи на симулација и самостојно учење).

- 1.5. Врши анализа на податоци и обработка на истите со употреба на SQL јазик;
- 1.6. Изведува бришење на објекти;
- 1.7. Идентификува ограничувања за изведување операции врз бази на податоци;
- 1.8. Планира и предлага бази на податоци според зададени параметри.

#### Модуларна единица 5: NoSQL бази на податоци (6 часа)

| Резултати од учење   | Содржини и поими   | Активности и методи  | Критериуми на оценување*   |
|--|--|--|--|
| <p><b>Ученикот/ученичката ќе биде способен/способна да:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Објаснува карактеристики на нови технологии за креирање на бази на податоци (NoSQL, MongoDB);</li> <li>- Дава пример за примена NoSQL и MongoDB.</li> </ul> | <p>Модерни бази на податоци оптимизирани за брзо одговарање на прашања Примери: MongoDB<br/>Примена на NoSQL бази на податоци.</p> | <p>Наставникот ги запознава учениците со терминот NoSql и која е историјата и целта. Наставникот ја презентира MongoDB како првенец на NOSQL движењето и ја зазема главната улога како база на податоци во многу компании. Користена од New York Times, Foursquare, Grooveshark, eBay и други, покажува дека иако млада, може да направи многу повеќе од стандардниот SQL. Наведува дека објектно ориентираниот дизајн на податоците и имајќи го JavaScript како интересен јазик за процесираање покажува дека корисноста и брзината се се што е потребно да се освои пазарот.</p> <p><b>Методи:</b> дискусија, дијалог, демонстрација, учење преку откривање-истражување, практична примена</p> | <p><b>Ученикот/ученичката:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Ги презентира разликите помеѓу SQL и NoSql;</li> <li>1.2. Споредува и описува можности со MongoDB;</li> <li>1.3. Описува пристап и интеракција со MongoDB.</li> </ol> |

|  |   |
|--|---|
| Оценување на постигањата на учениците            | <p>Во текот на наставата по <b>бази на податоци</b> се препорачува формативно следење кое вклучува изработка и водење портфолио на учениците што опфаќа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- собирање показатели (ученички изработки на компјутер) за секој ученик посебно;</li> <li>- тековни (формативни) однапред подгответи евалвациони листи за секој ученик посебно кои се изработуваат по конкретната негова активност.</li> </ul> <p>На крајот на секое тримесечје, врз основа на сознанијата од формативното оценување, се реализира микросумативното оценување.</p> <p>Согласно природата на програмата по предметот <b>бази на податоци</b> оценувањето може да се реализира усно, практично, со презентација и слично.</p> <p>Ученикот се оценува со бројчана оценка.</p> <p>Наставникот, според своето согледување, може да го проверува знаењето со усни одговори на учениците, со тестови според модуларните единици, домашни задачи и друго.</p> |
| Литература и други извори                        | <p>Учебник по бази на податоци избран на ниво на училиштето и одобрен од страна на министерот за образование и наука;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Интернет, образовни софтвери и ресурси;</li> <li>- интегрирана околина за програмирање и демо програми;</li> <li>- аудио-визуелни средства.</li> </ul>   |
| Почеток на имплементација на наставната програма | Учебна 2023/2024 година   |
| Институција/<br>носител на програмата            | Биро за развој на образованието (БРО)   |

|   |                                   |                                     |
|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Потпис и датум на донесување на наставната програма | бр. 13-6691/13<br>4.7.2023 година | МИНИСТЕР,<br>Doc. Dr. Jeton Shaqiri |
| Датум на ревизија                                   |                                   |                                     |